

# МАЛАЛА ЈУСАФЗАИ

---



+

•

○

# Која е Малала Јусафзаи?



**Малала Јусафзаи** е родена на 12 јули 1997 година. Јусафзаи е родена во Мингора, Пакистан. Малала е активистка за женско образование и најмлад лауреат на Нобеловата награда. Нејзина голема инспирација биле мислите на нејзиниот татко и хуманитарната работа.

Таа е позната по застапувањето за човекови права, особено образованието на жени и деца во родниот Пакистан, каде локалните Талибанци на моменти им забрануваа на девојчиња да одат на училиште .

Во почетокот на 2009 година, кога имала 11-12 години, таа напишала блог под псевдоним во кој го опишува животот за време на окупацијата на Талибанците . Следното лето, новинарка направи документарен филм на Њујорк Тајмс за нејзиниот живот додека пакистанската војска интервенираше во регионот.

На оваа храбра девојка, на 10 октомври 2012 година талибанците се обиделе да ѝ го одземат животот затоа што храбро им се спротивставувала, како и на нивните намери да го забранат пристапот на жените до образование.

Преживеала куршум во главата, кој го испукал маскиран талибанец за да ја казни бидејќи на нејзиниот блог го критикувала талибанскиот режим, кој на жените им забранува да се школуваат. Закрепнувала по повеќе од три месеци.



Светот беше шокиран од обидот за брутално убиство, а поради храброста, во 2014 година таа доби Нобелова награда за мир. И покрај тоа што беше многу млада, Малала беше пример дека децата и младите луѓе може да придонесат за подобрување на сопствената ситуација.

Таа не беше обесхрабрена од атентатот и продолжи гласно да зборува за важноста на образованието. Во ниту еден момент не помислила да се откаже од нејзиниот активистички ангажман.

- Терористите мислеа дека ќе ги променат нашите цели и ќе ги запрат нашите амбиции, но ништо не се промени во мојот живот, освен тоа што умреа слабоста, стравот и безнадежноста. Дури и да држам оружје в рака и тој да е пред мене, не би пукала во него - рече таа во говорот пред ОН.

# ДЕЛ ОД НЕЈЗИНИТЕ ПОЗНАТИ МИСЛИ.

- ❖ Да запомниме: Една книга, едно пенкало, едно дете и еден наставник можат да го променат светот.
- ❖ Го подигнувам мојот глас - не за давикам, туку за оние без глас да можат да бидат слушнати... Не можеме да успееме кога половина од нас ги држат да не успеат.
- ❖ Ако еден човек може да уништи сè, тогаш зошто една девојка да не го промени тоа?
- ❖ Кога цел свет е замолчен, дури и еден глас станува моќен.
- ❖ Со оружје можеш да убиеш терористи, со образование можеш да го убиеш тероризмот.
- ❖ Образованието не е ниту источно ниту западно. Образованието е образование и е право на секое човечко суштество.
- ❖ Иако го сакавме училиштето, не сфативме колку е важно до моментот кога талибанците се обидоа да ни го забранат. Одењето на училиште, читањето и пишувањето домашна задача не беа начин како да го поминеме денот, туку нашата иднина.